



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 20 септември 1980
Скопје
Број 31
Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

408.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 10 септември 1980 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Зафириос Анастасос Муратис, од Солун.

II

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јован Томе Рафтоски, од Струга.

III

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Костадин Борис Лазаров, од с. Дамјан,
2. Вера Стојан Куфаловска, од с. Белимбегово.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Бојан Борис Митовски, од Крива Паланка.

V

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Усеини Заим Хајрула, од Гостивар.

VI

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Божидар Ордан Митриќески, од Варош.

VII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Киро Стојан Каранфилов, од Скопје,
2. Стеван Борис Панов, од Титов Велес.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Павле Тодор Ташевски, од Битола.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Мамер Демир Целадинов, од Скопје,
2. Харалампие Игнат Максимов, од с. Злетово,
3. Даво Крсте Ѓорѓиевски, од с. Манастир,
4. Халим Јакуп Куч, од с. Канатларци,
5. Томислав Кирил Томевски, од Прилеп.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-606

10 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

409.

Врз основа на член 33 од Законот за електро-
стопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78)
и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот
совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот
совет на Собранието на СР Македонија на седни-
цата одржана на 19. IX. 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ТАРИФНИ
СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО“ ВО СРМ ЗА 25%.

1. Се дава согласност на Одлуката за зголе-
мување на постојните тарифни ставови за про-
дажба на електрична енергија на преносната мре-
жа на „Електростопанство“ во СРМ за 25%, доне-
сена на 123 седница на Работничкиот совет на
„Електростопанство“ — Скопје, одржана на 9. VII.
1980 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
СРМ“.

Бр. 23-1727/1

19. IX. 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

410.

Врз основа на член 33 од Законот за елек-
тростопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78)
и член 169, став 2 од Деловникот на Извршни-
от совет на Собранието на СР Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, на
седницата одржана на 19. IX. 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФА-
ТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИ-
ЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА
„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА“

1. Се дава согласност на Одлуката за измену-
вање и дополнување на Тарифата за продажба на
електрична енергија на потрошувачите од подрач-
јето на „Електромакедонија“, донесена на вонред-
ната седница на Работничкиот совет на Претприја-
тието „Електромакедонија“ — Скопје, одржана на
19. IX. 1980 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
СРМ“.

Бр. 23-1727/2

19. IX. 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

411.

Врз основа на член 16 од Законот за единствениот матичен број на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 20/80), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБРАСЦИТЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈА НА ЕДИНСТВЕНИОТ МАТИЧЕН
БРОЈ НА ГРАЃАНИТЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат обрасците и начинот на водење на евиденција на единствениот матичен број на граѓаните (во натамошниот текст: матичен број).

Член 2

Евиденцијата за определените матични броеви се води во вид на книга (во натамошниот текст: регистар).

Регистарот ги содржи следните рубрики: реден број; презиме и име; име на таткото и мајката; место, општина, република или покраина на раѓање а за лица родени во странство и држава; матичен број и место за забелешка (образец МБ-1).

Податоците од став 2 на овој член се запишуваат во регистарот врз основа на податоците од изводот од матичната книга на родените или личната карта.

Член 3

Распонот на броеви кои, согласно со законот, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи им го определува на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи (во натамошниот текст: општинскиот орган за внатрешни работи) се врши во книгата на можни матични броеви (образец МБ-2) што ги содржи следните рубрики: регистрационно подрачје, општина, пол, можен матичен број, како и место за запишување на редниот број од регистарот.

Член 4

Матичниот број се определува така што врз основа на датата на раѓање и полот на граѓанинот во книгата на можни матични броеви се пронаоѓа соодветниот матичен број и истиот се запишува во регистарот, а во книгата на можни матични броеви се запишува редниот број од регистарот.

Член 5

Извештај за определените матичен број се изготвува на посебен образец што содржи место за запишување на следните податоци: назив на органот кој го доставува извештајот; број и дата на извештајот; назив на органот до кого се доставува извештајот; определен матичен број; назив на органот кој го определил матичниот број; тековен број и година за која се води матичната книга на родените; место и општина за кое се води матичната книга на родените; презиме и име и име на таткото и мајката; дата на раѓање (ден, месец и година); пол; место, општина, република или покраина на раѓање, а за лица родени во странство и држава; адреса на живеење (место, улица, број, влез, спрат и стан); број на личната карта и назив на органот кој ја издал; дата кога е определен матичниот број; потпис на овластеното лице и печат на органот (образец МБ-3).

Извештајот се изготвува во два примероци од кои едниот се доставува до Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, а вториот до надлежниот матичар кој определен матичен број веднаш го запишува во матичната книга на родените и го сложува кон списите од матичната книга на родените.

Ако некој од податоците во образецот на извештајот биде погрешно запишан, истиот не се исправа, образецот се уништува и се изготвува извештај на нов образец.

Член 6

Определениот матичен број се запишува во одделните евиденции и исправи со машина за пишување или со нумератор на кој што е нанесено специјално мастило за печати или со мастило.

Член 7

Општинскиот орган за внатрешни работи, кој согласно со закон, донел решение за промена на определен матичен број односно за определување на нов матичен број доставува извештај за променетиот матичен број до Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на образец кој содржи место за запишување на следните податоци: назив на органот кој го доставува извештајот; број и дата на извештајот; назив на органот до кого се доставува извештајот; причина за промена на матичниот број; поништениот односно променетиот матичен број; презиме и име; дата на раѓање; пол; адреса на живеење (општина, место, улица, број, влез, спрат и стан); нов матичен број; број и дата на решението за променетиот матичен број; потпис на овластеното лице и печат на органот (образец МБ-4).

Порано односно погрешно определен матичен број се прецртува со водоравна линија во регистарот така што да остане читлив, а во рубриката „забелешка“ се запишува новиот матичен број и бројот и датата на решението со кое истиот е определен. Новоопределениот матичен број се запишува во регистарот под нов реден број, а во рубриката „забелешка“ кај истиот, се внесува поранешниот матичен број и неговиот реден број од регистарот.

Член 8

Ако граѓанинот го промени личното име, името или презимето, дополнително се утврди татковство или мајчинство или со посвојување се изменат податоците за него, општинскиот орган за внатрешни работи кој го определил матичниот број во регистарот, во рубриката „забелешка“ го запишува бројот и датата, како и називот на органот што го донел решението, го прецртува променетиот податок со водоравна линија така што да остане читлив и над него го запишува новиот точен податок.

Извештајот за промена на податоците за идентитетот на граѓанинот се доставува до Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на посебен образец кој содржи место за запишување на следните податоци: назив на органот кој го доставува извештајот; број и дата на извештајот; назив на органот до кого се доставува извештајот; матичен број; презиме и име; новите точни податоци, број и дата на решението со кое е извршена промена на податоците; назив на органот што го донел решението; потпис на овластеното лице и печат на органот (образец МБ-5).

Член 9

Обрасците МБ-1, МБ-2, МБ-3, МБ-4 и МБ-5 се составен дел на овој правилник.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 19-9398

5 септември 1980 година

Скопје

Републички секретар за
внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

МБ — 1

(40 x 30)

РЕГИСТАР

на определените матични броеви на граѓаните

Реден број	Презиме и име и име на таткото и мајката	Место, општина, република-покрајина на раѓање, односно странска држава	Матичен број	Забелешка
1	2	3	4	5

МБ — 2

(40 x 30)

КНИГА НА МОЖНИ МАТИЧНИ БРОЕВИ

Регистрационо подрачје _____ општина _____ Пол _____

Можен матичен број	Реден број од регистарот	Можен матичен број	Реден број од регистарот	Можен матичен број	Реден број од регистарот
1	2	3	4	5	6

МБ — 3

(21 x 15)

Органот кој го доставува извештајот

Број _____
_____ 19 _____ година

(место)

Органот до кого се доставува извештајот

Извештај за определен матичен број

ОПРЕДЕЛЕН МАТИЧЕН БРОЈ

Органот кој го определил МБ

Тековен број и година за која се води
матичната книга на родените:

Место и општина за која се води МКР

_____ , _____ , _____ , _____
(тековен број) (година)

_____ , _____ , _____
(п р е з и м е) (и м е) (име на таткото и мајката)

Дата на раѓање: _____
ден месец год. пол (место на раѓање) (општина) _____

СР или САП (странска држава) _____

Адреса на живеење: _____
(м е с т о) (у л и ц а) _____ број _____ влез _____

Број на личната
карта

Органот кој ја издал
личната карта

спрат _____ стан _____

Дата кога е определен
матичниот број

М. П.

Потпис на овластеното лице

МБ — 4

(21 x 30)

Органот кој го доставува извештајот

Број _____

_____ 19 _____ година

(место) _____

Органот до кого се доставува извештајот

Извештај за променет матичен број

Причина за промена на
матичниот број:

Презиме _____

Име _____

- 1) Поништување на погрешно определениот матичен број 1
2) Промена на матичниот број поради промена во датата на раѓање 2
3) Промена на матичниот број поради промена во полот на граѓанинот 3

Поништениот односно променетиот матичен број _____

НОВИ ТОЧНИ ПОДАТОЦИ:

Дата на раѓање _____

Пол _____

Адреса на
живеење

Општина _____

Место _____

Улица _____

број

влез

спрат

стан

Нов матичен
број _____Број и дата на решението
за променетиот МБ _____

Потпис на овластеното лице _____

М. П. _____

МБ — 5

(21 x 15)

Органот кој го доставува извештајот

Број

19 година

Орган до кого се доставува извештајот

Извештај за промена на податоците за идентитетот на граѓанинот

МАТИЧЕН БРОЈ

Презиме

Име

НОВИТЕ ТОЧНИ ПОДАТОЦИ:

1. Презиме

2. Име

3. Име на таткото

4. Име на мајката

5. Адреса на живеење:

(општина)

(место)

(улица)

број

влез

спрат

стан

Број и дата на решението со кое е
извршена промена на податоците

број

дата

Органот што го донел
решението:

Потпис на овластеното лице

М. П.

412.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за опис и попис на работите и работните задачи на работниците бр. 01-7423, донесена од работните луѓе на Работната организација „Центрохемија“ увоз-извоз во Скопје на собирот од 7 октомври 1978 година, во делот во кој е определен личниот доход на хаусмајсторот, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 17 април 1980 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на Правилникот за опис и попис на работите и работните задачи на работниците бр. 01-7423, донесена од работните луѓе на Работната организација „Центрохемија“ увоз-извоз во Скопје на собирот одржан на 7 октомври 1978 година, во делот во кој е определен личниот доход на хаусмајсторот.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Центрохемија“ — увоз-извоз во Скопје на начинот определен во самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, во оспорениот дел затоа што утврди дека одлуката, во тој дел, е донесена од работниците на собир, а не со референдум.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека оспорената одлука е донесена од работните луѓе на работната организација на собир и дека со оспорениот нејзин дел е определен личниот доход на извршителот на работите и работните задачи хаусмајстор.

Со ставот 2 на член 347 од Законот за здружениот труд е предвидено дека работната организација која во својот состав нема основни организации ги има положбата, правата и одговорностите определени со овој закон за основната организација, а работниците во таа работна организација ги остваруваат сите права, обврски и одговорности што ги имаат работниците во основната организација. Според ставот 1 на член 463 од истиот закон работниците во основната организација со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Од изнесените законски одредби произлегува дека работниците во работната организација со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што оспорената одлука, во нејзиниот оспорен дел, работниците ја донеле на собир, а не со референдум, Судов оцени дека таа е во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 123/79

17 април 1980 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Гога Николовски, с. р.

Објасен дел**РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД**

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2203 од 12. XII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-866-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Трговската работна организација на големо и мало „Вишешница“, Ц. О. Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на работната организација Перо Арсов, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Глигор Дубров, привремен управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2203/1979 година. (14)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 521 од 28. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-283-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Мануш Турновски“, Ц. О. — село Ново Село, Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Милисав Вучетик, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Мануш Турновски“, Ц. О. — село Ново Село, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 521/78. (241)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 621 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-146-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Пионерски дом „Благој Мучето“, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120331 — културно-просветна дејност.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Ширик Невена, директор, со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Пионерскиот дом „Благој Мучето“, Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 621/78. (242)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 536 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-95-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — село Дабиља, Струмичко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица организацијата на здружен труд има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Иван Котев, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основ-

но училиште „Кирил и Методиј“ од село Дабиља, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 536/78. (243)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 537 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-191-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — ОЗТ Централно основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. — село Василево, Струмичко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип; основно воспитание и образование на деца, младина и возрасни, што се врши во вид на потполно (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица организацијата на здружен труд има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лефтер Тагарски е директор на организацијата со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 537/78. (244)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 515 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-188-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — ОЗТ Ученички дом „Гоце Делчев“, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 130202 — домови за ученици и студенти.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Радмилов Ефто, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на ОЗТ Ученички дом „Гоце Делчев“ — Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 515/78. (245)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 525 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-211-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Економско училиште „Вељко Влаховиќ“, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120-122 — средно насочено образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Галев Кирил е директор на работната организација, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Економското училиште „Вељко Влаховиќ“, Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 525/78. (246)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 549 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-142-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Земјоделско училиште „Димитар Влахов“, Ц. О. — со седиште во Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120-122 — средно насочено образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Стојчев Горѓе, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Земјоделското училиште „Димитар Влахов“, Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 549/78. (247)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 531 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-70-0-0 го запиша усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Ветеринарна станица — Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 020202 — земјоделски услуги за сточарство, вршење земјоделски услуги за сточарството; лекување, заштита, вештачко осеменување и други ветеринарни услуги; услуги на земјоделската служба во областа на сточарството; подготвување и услужно мешање на добиточна храна, подготвување производи за пазар и слично, како и промет на концентрирана храна за приплод и тов на еднодневни пилиња.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Томе Атанасов, директор на работната организација, со неограничени овластувања во застапувањето на истата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на РО Ветеринарна станица, Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 531/78. (248)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 522 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-170-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО ОЗТ Народен театар „Антон Панов“ — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120341 — сценско музички дејности и драмска.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Гогов Стојан, в. д. директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на РО Народен театар „Антон Панов“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 522/78. (249)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 561 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-263-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — ОЗТ „Пазариште и кино“ село Ново Село, Струмичко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 110301 — јавни складишта и пазаришта; 120364 — прикажување на филмови. Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Ристоманов Илија, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 561/78. (250)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 539 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-288-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд, Централно основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — село Муртино, Струмичко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Ѓорѓиев Атанас, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. село Муртино, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 539/78. (251)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 474 од 13. VII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-288-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — село Муртино, Струмичко, со следните податоци: Правото на потпис на досегашниот в.д. директор на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. од село Муртино, Струмичко, Бонев Димитар, престанува а за в.д. директор е именуван Мирчев Стојчо.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ЦОУ „Маршал Тито“ од село Муртино, Струмичко бр. 03-253/1 од 11. VII. 1979 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 474/79. (252)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 538 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-174-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Гимназија „Јане Сандански“, Ц. О. — Струмица.

Основни дејности: 120-122 — средно насочено образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Рендевски Јован, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Гимназијата „Јане Сандански“, Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 538/78. (253)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 517 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 0-67-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Моша Пијаде“, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Моша Пијаде“, Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 517/78. (254)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 485 од 6. VIII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-65-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — Струмица, со следните податоци: Вршењето должноста в.д. директор на Централното основно училиште „Маршал Тито“ од Струмица на Стојанов Стојан престанува, поради назначување и именување на должноста директор на училиштето и со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Централното основно училиште „Маршал Тито“ — Струмица, бр. 30-127 од 24. IV. 1979 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 485/79 година. (255)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 534 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-65-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Ангелина Мудинова, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Маршал Тито“ Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 534/78. (256)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 513 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-159-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Училишен центар за електро и металска струка „Никола Карев“, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120-122 — средно насочено образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Петар Влахов, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Училишниот центар за електро и металска струка „Никола Карев“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 513/78. (257)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 504 од 22. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-753-3-0-0 го запиша во судскиот регистар здружувањето и конституирањето на Студентскиот центар „Скопје“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58, ООЗТ Студентска поликлиника, Н. Сол. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 58.

ООЗТ е организирана со здружување на ООЗТ поради нејзиното издвојување од Универзитетскиот центар за медицински науки — Скопје.

Основни дејности: 130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита.

Во правниот промет со трети лица ООЗТ истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите кои со Самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ се пренесени на РО.

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. За обврските на оваа ООЗТ во правниот промет со трети лица другите ООЗТ одговараат неограничено солидарно.

Оваа ООЗТ за обврските на РО и за останатите ООЗТ одговара неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Јован Трпчановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 504/1980 година. (281)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 495 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-82-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. — село Подареш, Струмичко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120-111 — основно образование од општ тип; основно образование и воспитување на деца, младина и возрасни, што се врши во вид на потполно (осумгодишно) или непотполно (пократко од осумгодишно) основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Јован Поповски, директор на работната организација, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. село Подареш, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 495/78. (258)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 555 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-239-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Централно основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. село Босилово, Струмичко.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Хаџи — Еленова Катерина, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Централното основно училиште „Гоце Делчев“, Ц. О. — село Босилово, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 555/78 година. (259)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 564 од 8. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-119-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Биро за книговодствени услуги, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 110903 — книговодствени услуги и услуги на обработка на податоци.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Стојков Стојчо, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Бирото за книговодствени услуги со Ц. О. — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 564/78. (260)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 573 од 9. XII. 1978 година, го запиша во судскиот регистар организирањето и констатирањето на работната организација Институт за земјоделство, Ц. О. — Струмица.

Предмет на работење:

Основни дејности: 120203 — земјоделски, ветеринарни и шумарски дејности.

Споредни дејности: 020110 — полјоделство; 020201 — услуги на земјоделската стручна служба во областа на растителното производство; 110901 — услуги на контрола на квалитет и квантитет на стоки;

— атестирање и издавање атести на квалитетот и квантитетот на стоката;

— испитување карактеристиките на квалитетот (класирање, органолептички преглед, кондиционирање, издавање извештаи за елаборат, анализа на стоката).

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Драгомир Ѓорѓи Пирикчиев, в.д. директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на ООЗТ — Институт за памук во работната организација Институт за земјоделство и уверението на Собранието на општината Струмица, бр. 11-2951/1 од 4. XII. 1978 година (на санитарниот и пазарниот и инспекторот на трудот).

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 573/78. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 457 од 14. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1591-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на работната организација Пионерски дом „25 Мај“, Р. О., во основање — Валаново, ул. „6 Ноември“ бр. 25.

Домот е основан со Одлуката бр. 02-251/1 од 27. XII. 1979 година на Собранието на општината Валаново.

Основни дејности: 120331 — пионерски дом.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Работната организација одговара со свој имот.

За обврските на Работната организација сторени во правниот промет со трети лица основачот одговара неограничено солидарно.

Лице овластено за застапување на работната организација е Манчев Леонид, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 457/1980 година. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 454 од 11. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-943-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно образование, Н. СОЛ. О. — Куманово ООЗТ — Техничко училиште „Наџе Бугони“ — Куманово, ул. „Бајрам Шабани“ 66, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митевски Никола Живко, а се запишува како нов застапник Симоневски Манасија Тодор, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 454/1980 година. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 482 од 17. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-393-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Браќа Миладиновци“, Ц. О. — Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на учи-

лиштето Божо Јовановски, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Стојко Николовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 482/1980 година. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 413 од 9. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-20-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга со Ц. О. „Скопска Црна Гора“ — населба Бутел, Скопје, ул. „Цветан Димов“, барака бр. 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тодоровски Велимир, а се запишува како нов застапник Дуковски Атанас, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 413/1980 година. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 416 од 8. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1486-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Работната организација за воспитување, образование и згрижување на деца од предучилишна возраст „Распеана младост“ Ц. О. — Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ“ 66, со следните податоци:

Скратената ознака на фирмата гласи: Р. О. „Распеана младост“, Ц. О. — Скопје.

Работната организација е основана со Одлуката бр. 01-868 од 13. IX. 1979 година на СИЗ за општествени заштита на децата на град Скопје.

Основни дејности: 130211 — дејност на установа за дневен престој на децата.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на работната организација е Петрова Соња, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 416/1980 година. (266)

(3973)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 85 од 19. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 149 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Електро-машинскиот училищен центар „Тито“ — Охрид, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Филиповски Филип, в.д. директор на организацијата, со неограничени права за застапување.

И престанува правото за застапување на Азеска Ангелина.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 85/80. (268)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 109 од 27. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 586 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Центар за социјална работа — Демир Хисар, со следните податоци:

Конституирањето на работната организација Центар за социјална работа — Демир Хисар со ц. о.

Основни дејности:

Центарот за социјална работа, како установа за социјална заштита, ќе решава за правата на граѓаните од социјална заштита, врши работи кои се со посебни прописи ставени во надлежност на Органот за старателство, ги следи и проучува проблемите од областа на социјалната заштита и им предлага на Собранието на општината, СИЗ и другите носители на социјалната заштита мерки за

унапредување на социјалната заштита и врши други работи определени со Закон и Статутот на Центарот за социјална работа.

Во правниот промет има целосни овластувања. Работната организација ќе ја застапува Стојче Стојковски, в.д. директор, со неограничени овластувања.

В.д. директорот одлучува за користење на средствата и заклучува договори од материјален карактер до износ од 10.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 109/80. (267)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 96 од 21. III. 1980 година, на регистарска влошка бр. 144 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Работнички универзитет „Вељко Влаховиќ“ — Охрид, со следните податоци: Име на лицето овластено за застапување: Ристески Дафинче, в.д. директор, неограничено.

Му престанува овластувањето на д-р Павле Митрески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 96/80. (269)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 124 од 8. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 318-04 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ Здравствен дом — Македонски Брод, во состав на Медицинскиот центар — Прилеп, со следните податоци:

Име на лицето овластено за застапување: д-р Александар Терзиоски, в.д. директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на д-р Јован Попоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 124/80. (270)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 514 од 23. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Браварската услужна задруга „11 Октомври“ — Скопје, „Партизански одреди“ бр. 13, со следните податоци: Монтажно-инсталатерска задруга „11 Октомври“, со различна одговорност — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 514/1980 година. (274)

(3969)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 494 од 22. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за применета уметност „2 Август“, Ц. О. — Скопје, ул. „Киро Крстевски“ — Платник“ бр. 15, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето Грабуловски Јордан, а се запишува како нов застапник Ристески Трајко Александар, индивидуален работодавен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 494/1980 година. (275)

(3950)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 495 од 22. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за ментално здравје на деца и младинци „Младост“ — Скопје, со Ц. О. со следните податоци: Се брише досегашниот застапник прим. д-р Димитар Ёфински, в.д. директор, а како нов застапник се запишува примариус д-р Ратко Темелковски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 495/1980 год. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 415 од 22. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-772-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Македонската филхармонија, Ц. О. — Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ“ 66, со следните податоци: Се бреше досегашниот застапник Киро Давидовски, а се запишува како нов застапник Иван Кочаров; в. д. директор, со овластување како наредбодавец до 5.000 динари а на паричните документи за сите долгувања и побарувања на Македонската филхармонија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 415/1980 год. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 459 од 23. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1489-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација за престој на деца од предучилишна возраст „8 Март“, Ц. О. — Скопје, ул. „Кавалска“ 66, нас. Пржино—Кисела Вода.

Работната организација е основана со одлука бр. 01-869 од 13. IX. 1979 година на СИЗ за општествена заштита на деца на град Скопје.

Основни дејности: 130211 — дејност на установа за дневен престој на децата.

Во правниот промет со трети лица организацијата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица организацијата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на работната организација е Матевска Јорданка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 459/1980 година. (282)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив „ГРО „Илинден“ Н. Сол. О. Скопје, ООЗТ Прво градилиште Н. Сол. О. — Скопје“, се огласува за неважен. (5112)

Загубените округли печат и четвртаст штембил под назив: „Месна заедница — с. Калиште, Гостивар“ се огласуваат за неважни. (2409)

Загубениот округли печат под назив: „Адвокатска работна заедница II — Скопје“ се огласува за неважен. (2461)

Загубениот четвртаст штембил под назив: „Макпетрол“ увоз-извоз Н. Сол. О. Скопје, ООЗТ „Малопродажба“ Н. Сол. О., Бензинска пумпа бр. 36 Градско“ се огласува за неважен. (2551)

Загубениот четвртаст штембил под назив: „Макпетрол“ увоз-извоз Н. Сол. О. Скопје, ООЗТ „Малопродажба“ Н. Сол. О., Бензинска пумпа бр. 38 — Кавадарци“, се огласува за неважен. (2552)

Загубениот четвртаст штембил под назив: „Макпетрол“ увоз-извоз Н. Сол. О. Скопје, ООЗТ „Малопродажба“ Н. Сол. О., Бензинска пумпа бр. 36 — Градско, се огласува за неважен. (3140)

Загубениот округли печат под назив: „Хемиски училишен центар „Марија Кири Склодовска“ — Скопје“ се огласува за неважен. (3231)

Загубениот округли печат под назив: „УЦМТ ООЗТ Хемиски факултет Скопје при Универзитетот „Кирил и Методиј“ се огласува за неважен. (3503)

Загубениот округли печат под назив: „Месна заедница „Драчево“ — Драчево“ се огласува за неважен. (3589)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка, издадена од ВП Титово Ужице на име Николовски Славко Милорад, с. Романовце, Куманово. (2405)

Воена книшка на име Вакид Илјази, с. Лојане, Куманово. (2437)

Пасош бр. МА 657210, издаден од ОВР Куманово на име Алим Хида, ул. „В. Главинов“, бр. 22, Куманово. (2465)

Воена книшка, на име Мирче Тодоровски, с. Стенче, Тетово. (2495)

Воена книшка, издадена од Делница на име Антонијевски Трајче, с. Богомила, Титов Велес. (2520)

Воена книшка, на име Радослав Крстиќ, ул. „П. Гули“ бр. 37, Тетово. (2558)

Воена книшка на име Стефан Јорданов, ул. „Партизанска“ бр. 74-а, Штип. (2563)

Воена книшка на име Вемет Зекири, ул. „Цар Самоил“ бр. 1, Куманово. (2671)

Воена книшка на име Раде Тодоров, с. Паликура, Кавадарци. (2585)

Воена книшка на име Ристе Ристески, ул. „Кр. Јоскоски“ бр. 12, Прилеп. (2611)

Чек бр. ОГ 3087784 на износ 5.000,00 динари и чек бр. ОГ 3087785 на износ од 5.000,00 динари, издадени на ден 08. VIII. 1978 година од Основна стопанско-инвестициона банка во Белград „Инвестбанка“ — Деловна единица, Скопје, на име Стефановски Радивоје, „Карпош“ III-а 11/II-7, Скопје.

Воена книшка на име Светозар Ивановиќ, ул. „Сл. Војнер“ бр. 19, Куманово. (2673)

Воена книшка на име Абдулвехап Адеми, с. Пирок, Тетово. (2689)

Воена книшка на име Злате Ристески, ул. „П. Котеска“ бр. 212, Прилеп. (2700)

Воена книшка на име Новче Петрушевиќ, ул. „Вардарска“ бр. 23, Куманово. (2702)

Воена книшка на име Шеип Османи, с. Доброште, Тетово. (2725)

Воена книшка на име Љупчо Стојаноски, с. Чаниште, Прилеп. (2843)

Чекови бр. 4320359 во вредност од 10.000,00 динари и бр. 4320357 во вредност од 10.000,00 динари, издадени од „Јутобанка“ — Основна банка во Скопје на име Благоја Трајко Диниќ, Скопје. (2947)

Воена книшка на име Кани Дервишоски, ул. „Дуковска“ бр. 17, Прилеп. (2965)

Воена книшка на име Милорад Јовески, ул. „Ленин“ бр. 83-а, Прилеп. (2985)

Воена книшка на име Петре Досијаноски, с. Црешнево, Прилеп. (2999)

Воена книшка на име Блаже Ангеловски, ул. „31 Јули“ бр. 46, Куманово. (3054)

Воена книшка на име Борис Смилевски, с. Лешок, Тетово. (3057)

Воена книшка на име Блаже Талески, с. Беровци, Прилеп. (3078)

Сбразец бр. 745 од 31. 12. 1979 година за девизен прилив, а по извозен заклучок на „Макотекст“ — Скопје бр. 2308/79 во износ од 140.440,00 УСА долари на име ОЗТ Волнарски комбинат „Тодор Циповски-Мерџан“ „Тетекст“, Тетово. (3111)

Воена книшка на име Спиро Чукаски, с. В. Црква, Прилеп. (3152)

Воена книшка на име Фарук Хајрулаи, ул. „110“ бр. 24, Тетово. (3204)

Воена книшка на име Фејми Исмаиљ, с. Матејче, Куманово. (3279)

Воена книшка на име Лазар Чочков, с. Бегниште, Кавадарци. (3355)

Воена книшка на име Назми Џемаили, с. Тарце, Тетово. (3460)

Воена книшка на име Добре Шатков, ул. „М. Пијаде“ бр. 1/1, Кавадарци. (3521)

Воена книшка на име Рамадан Адаљи, с. Бродец, Тетово. (3574)

Воена книшка на име Трајче Јаневски, ул. „8 Март“ бр. 5, Кавадарци. (3665)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од ЦОУ „Единство“, Македонски Брод на име Иваноска Иванка, с. Требино, Македонски Брод. (3776)

Свидетелство на име Благојче Цомев, ул. „Пиринска“ бр. 30, Титов Велес. (3777)

Свидетелство за IV одделение на име Нада Трајковска, с. Нецилово, Титов Велес. (3777)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојан Димовски, с. Бистрица, Титов Велес. (3778)

Свидетелство за III и IV година и диплома на име Цевдат Асани, с. Доброште, Тетово. (3779)

Свидетелство за I година на име Елена Димова, ул. „Цешинска кула“ бр. 24, Тетово. (3780)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Петкана Јовановска, с. Челопек, Тетово. (3781)

Уверение за прва помош бр. 21 на име Гоце Здравковски, Берово. (3782)

Потврда за доказ за примени во Република Турција, а и во државјанство на Турската Република заклучно со реден бр. 12 на име Хамзи Имер Емини, Куманово. (3783)

Свидетелство за III и IV клас на име Цена Ташоска, ул. „Гемидиска“ бр. 131-Б, Прилеп. (3785)

Свидетелство за IV одделение на име Јагода Трајческа, с. Галичани, Прилеп. (3786)

Свидетелство за VII одделение на име Ангеле Махајоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 7, Прилеп. (3787)

Свидетелство за VIII одделение на име Јордан Попоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 161, Прилеп. (3788)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово, на име Сервет Рамадани, с. Г. Палчиште, Тетово. (3789)

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Неим Алимурат, с. Одри, Тетово. (3790)

Работна книшка на име Хајри Шерифи, с. Бродец, Тетово. (3792)

Свидетелство на име Емин Емини, с. Пршовце, Тетово. (3793)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“, с. Радиовце, на име Касами Асанов Шефки, с. Радиовце, Тетово. (3794)

Здравствена легитимација на име Шемшат Целили, с. Копанце, Тетово. (3795)

Здравствена легитимација на име Бато Ајвази, ул. „Илинденска“ бр. 99, Тетово. (3796)

Земјоделска здравствена легитимација на име Назиф Рауфи, с. Пршовце, Тетово. (3797)

Свидетелства за I и II клас и диплома на име Буранедин Рамадани, ул. „Петолетка“ бр. 35, Тетово. (3798)

Свидетелства од I до IV година и диплома на име Нафи Аземи, с. Доброште, Тетово. (3799)

Свидетелство за VIII одделение на име Јовче Марпикоски, с. Челопек, Тетово. (3800)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од О. У. „Кристо Форида“, с. Градец на име Имери Хали, с. Градец, Гостивар. (3801)

Свидетелство за VI разред, издадено од Основното училиште во с. Неготино на име Шазивар Амети, с. Гурѓевиште, Гостивар. (3802)

Свидетелство за VI одделение, издадено од основното училиште во с. Неготино на име Осман Мисими, с. Гурѓевиште, Гостивар. (3803)

Свидетелство за VIII одделение на име Гоце Колоски, с. Луково, Струга. (3806)

Свидетелство за VI одделение на име Абит Сејфулоски, с. Преглево, Македонски Брод. (3807)

Свидетелство на име Васа Јанчевска, ул. „Емин Дураку“ бр. 31, Титов Велес. (3808)

Свидетелство на име Трајко Анчевски, ул. „Михајло Чакот“, згр. А-2 — III — 14, Титов Велес

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Давчев, с. Еловец, Титов Велес. (3810)

Свидетелство за IV одделение на име Тодорка Христова, ул. „Орце Шутев“ бр. 10, Титов Велес. (3812)

Свидетелство за VIII одделение на име Звечан Видоски, Тетово. (3812)

Свидетелство за VIII одделение на име Лојко Милевски, с. Рамне Тетово. (3803)

Свидетелство на име Горѓи Волкароски, с. Рушиново, Берово. (3814)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ацо Пешовски, Скопје. (3815)

Сведителство за I година на име Верка Јанковска, Прилеп. (3816)

Диплома на име Живко Станкоски, ул. „Валевска“ згр. 4/15, Прилеп. (3817)

Сведителство за VIII одделение на име Вера Димеска, ул. „М. Пијаде“ бр. 2, Прилеп. (3818)

Лична карта бр. 34834 на име Ленка Петреска, ул. „Б. Мојулец“ бр. 8, Прилеп. (3819)

Работна книшка на име Џабир Исуфи, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 5-а, Куманово. (3820)

Сведителство за IV одделение на име Тодорка Лазова, ул. „Орце Шутев“ бр. 10, Титов Велес. (3823)

Диплома на име Васил Стефаноски, ул. „Бл. Страчков“ бр. 10, Титов Велес. (3824)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“, с. Палчиште на име Хадај Идриз, с. Палчиште, Тетово. (3825)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Јане Сандански“, с. Теново на име Пајазит Усеин, с. Теново, Тетово. (3826)

Свидетелство за V одделение на име Трпко Бојоски, с. Теарце, Тетово. (3827)

Свидетелство за VIII одделение на име Сервет Кадри, с. Теново, Тетово. (3828)

Свидетелство за IV клас и диплома на име Наталија Јануевска, ул. „Битолска“ бр. 93, Тетово. (3829)

Свидетелства од V до VIII одделение на име Фетије Зекири, Гостивар. (3830)

Диплома, издадена од Гимназијата „Панче Поповски“, Гостивар на име Елмас Ферати, ул. „Беличица“ бб, Гостивар. (3831)

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Абдулабари Шабани, с. Градец, Гостивар. (3832)

Свидетелство од I до IV година на име Катарина Дуцевска, Гостивар. (3833)

Свидетелство за VIII одделение на име Куртали Нуредини, с. Форино, Гостивар. (3834)

Свидетелство за III одделение на име Мезит Идризи, с. Форино, Гостивар. (3835)

Свидетелство за VIII одделение на име Абдулаким Алити, с. Врапчиште, Гостивар. (3836)

Свидетелство на име Екрем Чизмедик, ул. „Петре Мечев“ бр. 2, Гостивар. (3837)

Свидетелство за VIII одделение на име Нехат Алит, с. Врапчиште, Гостивар. (3738)

Диплома за завршено средно-техничко индустриско училиште издадена од „Наце Буѓони“ во Куманово на име Среќко Стошевски, Куманово. (3841)

Диплома, издадена од Средно техничко индустриско училиште „Наце Буѓони“ во Куманово на име Слободан Јовановски, Куманово. (3841)

Ученичка книшка за I година, издадена од Средното техничко училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Звонко Секуловски, Скопје. (3843)

Потврда за уплатено возило „125 л“ со каса прими бр. 1038/02/439, издадена од ООЗТ за промет „Ауто Македонија“ во Скопје на име Славко Цозински, Скопје. (3843)

Воена книшка, издадена од Сараево на име Грујо Исailов, Скопје. (3844)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Томанија Јеловска, Скопје. (3845)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Борис Вошковски, Скопје. (3846)

Свидетелство за I и II година на име Марија Ѓорѓиоска, с. Мраморани, Прилеп. (3847)

Работна книшка на име Димитар Алчичанец, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 5, Прилеп. (3848)

Свидетелство за III клас на име Војче Митрески, Прилеп. (3849)

Свидетелство за II година на име Томе Николоски, ул. „М. Козар“ бр. 45, Прилеп. (3850)

Свидетелство за IV отделение на име Александра Илиева, ул. „Вардарска“ бр. 22, Титов Велес. (3851)

Свидетелства за III и IV година, на име Алчев Драга, ул. „Васил Горгез“ бр. 48, Титов Велес. (3852)

Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Титов Велес на име Николоска Лиљана, ул. „Коле Неделков“ бр. 12, Титов Велес. (3853)

Диплома за завршено средно образование, издадена од Работнички универзитет — Скопје на име Лефтеров Паскал, ул. „Благоја Горева“ бр. 63, Титов Велес. (3854)

Здравствена легитимација на име Гихере Адеме, с. Г. Седларце, Тетово. (3855)

Работна книшка на име Ибрахим Ибрахими, ул. „Стр. Пиндур“ бр. 119, Тетово. (3856)

Пасош, издаден од ОВР, Гостивар на име Цемил Хавзи, с. Сенокос, Гостивар. (3857)

Свидетелство за I година на име Неврус Мула, Гостивар. (3858)

Свидетелства за III и IV година и диплома на име Фатмир Мустафи, Гостивар. (3859)

Свидетелство за VIII отделение на име Таип Пини, Гостивар. (3860)

Свидетелство за IV година на име Федил Адли, Гостивар. (3861)

Свидетелство на име Блашка Атанасова, ул. „Г. Делчев“ бр. 34, Винаца. (3862)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Учителското училиште „Никола Карев“ во Скопје на име Димче Вељановски, Скопје. (3863)

Свидетелство за II година на име Ристо Ристев, с. Дреново, Прилеп. (3864)

Свидетелство за III година на име Пера Павловска, — Прилеп. (3865)

Свидетелства за I и III година на име Сашо Јовчески, ул. „М. Цулоски“ бр. 9, Прилеп. (3866)

Свидетелство за IV отделение на име Доста Томеска, с. Десово, Прилеп. (3867)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“, Титов Велес на име Јаков Пене, с. Мамутчево, Титов Велес. (3868)

Здравствена легитимација на име Абдулвехат Несими, с. Милетино, Тетово. (3869)

Свидетелство за IV отделение на име Петко Мишовски, с. Блаце, Тетово. (3870)

Воена книшка на име Азем Хајрули, с. Нераште, Тетово. (3871)

Работна книшка на име Ројче Гитановски, ул. „123“ бр. 23, Тетово. (3872)

Свидетелства за II и III клас на име Букурџије Муниши, ул. „106“ бр. 8, Тетово. (3873)

Здравствена легитимација на име Горе Михајловски, ул. „Вардарска“ бр. 10, Тетово. (3875)

Работна книшка на име Фахедин Сулејмани, Тетово. (3876)

Свидетелство за VIII отделение на име Верица Среткоска, с. Галате Гостивар. (3877)

Свидетелство за IV отделение на име Зеќир Мехмети, с. Дебреште, Гостивар. (3878)

Свидетелство за VIII отделение на име Благоја Бошкоски, с. Вруток, Гостивар. (3879)

Свидетелство за IV отделение на име Олга Цаневска, с. Тумчевиште, Гостивар. (3880)

Свидетелство на име Томе Хенковски, с. Врбен, Гостивар. (3881)

Свидетелство за VIII отделение на име Селим Исмени, с. Речане, Гостивар. (3882)

Свидетелство за завршен испит на име Насер Амзаи, ул. „Драге Тодоровски“ бр. 32, Гостивар. (3884)

Легитимација за бесплатен превоз бр. 01010, издадена од ГСП Скопје на име Јанко Спасовски, Скопје. (3884)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Велиа Ибраими, Скопје. (3885)

Свидетелство за завршено VIII отделение, издадено од О. У. „Кирил и Методи“, Македонски Брод на име Јанкулоска С. Стојна, с. Црешново, Македонски Брод. (3886)

Свидетелство на име Рефат Незири, с. Вруток, Гостивар. (3887)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ во Скопје на име Јане Милановски, Скопје. (3888)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Ханамша Бајрам, Скопје. (3890)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Нигар Бајрам, Скопје. (3891)

Воена книшка, издадена од Пула на име Венцо Постолов, Свети Николе. (3892)

Свидетелство за завршено III и IV година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Бајрами Насер, Куманово. (3893)

Работна книшка на име Симон Петрески, ул. „А. Славејко“ бр. 17/14, Прилеп. (3894)

Работна книшка на име Никола Илијоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 369, Прилеп. (3895)

Свидетелство за VIII отделение на име Цанко Пешевски, ул. „Б. Медарот“ бр. 24, Прилеп. (3896)

Свидетелство за VIII отделение на име Снежана Мицеска, с. Тополчани, Прилеп. (3897)

Свидетелство за II година на име Златко Гошески, ул. „Маркова“ бр. 68 Прилеп. (3898)

Свидетелство на име Драгица Митреска, ул. „М. Ацев“ згр. 6, став 20, Прилеп. (3899)

Документи на име Соња Акуева, ул. „Н. Тесла“ бр. 4, Струмица. (3900)

Свидетелство за II клас на име Живко Стојаноски, ул. „Вера Циривири“ бр. 25-а, Прилеп. (3901)

Свидетелство и диплома на име Среќко Арсовски, ул. „Ст. Арсов“ бр. 36, Куманово. (3902)

Свидетелство за II година на име Виолета Стојковска, ул. „П. Лумумба“ бр. 7, Прилеп. (3903)

Диплома на име Никола Комески, ул. „11 Октомври“ бр. 60, Прилеп. (3904)

Свидетелство за VIII отделение на име Јованче Димитровски, с. Дубровница, Крива Паланка. (3905)

Работна книшка на име Раде Цветковски, ул. „Р. Молев“, Крива Паланка. (3906)

Свидетелство за VIII отделение, издадено од Ц. О. У. „Единство“, Македонски Брод на име Кузески Војо, с. Русјаци, Македонски Брод. (3907)

Свидетелство за IV отделение на име Марица Кузманоска, с. Тополница, Македонски Брод. (3908)

Свидетелства од III и IV клас на име Темелкова Виолета, ул. „Титова Кореничка“ бр. 7, Титов Велес. (3909)

Свидетелство за VIII отделение, издадено од Централното основно училиште „Даме Груев“, Градско на име Исмет Факи, с. Куридере, Титов Велес. (3910)

Свидетелство за завршен III клас, и положен завршен испит, издаден од „Коце Металец“ — Скопје на име Јовановски Ј. Ратко, с. Радиовце, Тетово. (3911)

Свидетелство за IV отделение на име Стојна Јовановска, с. Милетино, Тетово. (3912)

Свидетелство за IV отделение на име Меџат Рамадани, с. Падалиште, Тетово. (3913)

Свидетелство за VIII отделение на име Цветко Петровски, с. Милетино, Тетово. (3914)

Здравствена легитимација на име Вера Божиновска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 199 Тетово. (1915)

Свидетелство за I година на име Исмикемал Камбери, нова населба М. Речица, Тетово. (3916)

Возачка дозвола на име Цветан Аврамоски, ул. „Вл. Тоска“ бр. 34, Тетово. (3917)

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Кадрија Имиџије, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 85, Тетово. (3918)

Здравствена легитимација на име Мирче Станковски, с. Милетино, Тетово. (3919)

Лична карта на име Кенан Каремани, с. Лицец, Тетово. (3920)

- Свидетелство за VIII одделение на име Спасен Маркоски, с. Сушица, Гостивар. (3921)
- Свидетелство од I до IV година на име Нури Мифтари, с. Ломница, Гостивар. (3922)
- Свидетелство на име Миливоје Михајловски, с. Вруток, Гостивар. (3923)
- Свидетелство на име Бошко Настески, с. Вруток, Гостивар. (3924)
- Возачка дозвола на име Ефтим Јанцелов, Берово. (3925)
- Уверение за КВ зидар на име Васил Ковачовски, с. Митрашинци, Берово. (3926)
- Уверение за КВ зидар на име Димитар Трајановски, с. Митрашинци, Берово. (3927)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Шабан Нежири, Скопје. (3928)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено во О. У. во с. Рашче на име Мехас Бакиу, Скопје. (3929)
- Воена книшка издадена од Мурска Собота на име Благоја Златески, Скопје. (3930)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Сашо Соколовски, Скопје. (3931)
- Карта за слободно возење, издадена од ГСП во Скопје на име Зора Тасевска, Скопје. (3932)
- Диплома за положен завршен испит, издаден од ГУЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Димитар Манев, Штип. (3933)
- Свидетелство за IV разред на име Салија Ведерин, с. Неготино, Гостивар. (3934)
- Свидетелство за IV разред на име Салмани Абдил Бори, с. Неготино, Гостивар. (3935)
- Свидетелство за IV клас на име Урија Имери, с. Ростуше, Гостивар. (3936)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О. У. „Рајко Жинзифов“ во Скопје на име Емине Салихи, Скопје. (3937)
- Карта за слободно возење, издадена од ГСП во Скопје на име Едија Емрова, Скопје. (3938)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Селим Зекирија, Скопје. (3939)
- Свидетелство за VIII одделение, издадена од О. У. „Јане Сандански“ во Скопје на име Љупчо Нонковиќ, Скопје. (3940)
- Карта за повластено — слободно возење, издадена од ГСП во Скопје на име Милица Поповиќ, Скопје. (3941)
- Свидетелство за IV година, и диплома, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Асани Абедин, Куманово. (3942)
- Свидетелства за I, II, III и IV одделение, издадено од О. У. „Гоце Делчев“ во с. Агино на име Гордица Јовановска, с. Агино, Куманово. (3943)
- Свидетелство од I до III година на име Драган Мацкоски, с. Загорани, Прилеп. (3944)
- Воена книшка на име Цветан Ѓорѓиоски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 35, Прилеп. (3945)
- Работна книшка на име Јован Косаноски, ул. „М. Камен“ б, Прилеп. (3946)
- Свидетелство на име Елизабета Грозданоска, с. Бело Поле, Прилеп. (3947)
- Свидетелства за III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Драгица Атанасовска, ул. „Бл. Илиев — Гуне“ бр. 4, Куманово. (3948)
- Свидетелство за IV година на име Светлана Макрешанска, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 14, Куманово. (3949)
- Свидетелство за III година на име Санде Јакимовски, ул. „Т. Куновски“ бр. 46, Куманово. (3950)
- Свидетелство за IV одделение на име Борко Петрески, с. Алинци, Прилеп. (3951)
- Свидетелство за IV одделение на име Зоре Петрески, с. Алинци, Прилеп. (3952)
- Свидетелство за IV одделение на име Ѓурѓа Војновска, с. Милетино, Тетово. (3953)
- Работна книшка на име Верка Димитриевска, с. Саракино, Тетово. (3954)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рецеп Амети, с. Г. Палчиште, Тетово. (3955)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зирад Селмани, с. Чајле, Гостивар. (3956)
- Карта за слободно возење, издадена од ГСП во Скопје на име Љубица Наумовска, Скопје. (3957)
- Воена книшка, издадена од Пеќ на име Алхмед Ахмед, Скопје. (3958)
- Свидетелство за положен завршен испит, издаден од Гимназијата „Орце Николов“ во Скопје на име Васка Андоновска, Скопје. (3959)
- Воена книшка, издадена од Толмин на име Благоја Јовановски, Скопје. (3960)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Атанас Ефремов, Скопје. (3961)
- Карта за слободно возење, издадена од ГСП — Скопје на име Лилјана Митровска, Скопје. (3962)
- Свидетелство бр. 54 од 1951 год., издадено од Осмолетката „Јоаким Крчоски“, Крива Паланка на име Герасимовски Петруш, с. Длабочица, Крива Паланка. (3963)
- Свидетелство на име Јасмина Димчевска, ул. „М. Пијаде“, бр. 30, Крива Паланка. (3964)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Гочев, ул. „Петар Михов“ бр. 17, Титов Велес. (3965)
- Свидетелство за III и IV на име Јонче Вејсели, с. Н. Село бр. 96, Тетово. (3966)
- Свидетелство за III и IV на име Шерифе Исмаили, с. Н. Село бр. 106, Тетово. (3967)
- Свидетелство за VIII одделение на име Касоми Јохји, с. Чифлик, Тетово. (3968)
- Дупликат свидетелство — 0603-586/1 од 1976 год. на име Исмаили Фадил, с. Желино, Тетово. (3969)
- Свидетелство за средно образование на име Дафинка Рашковска, Берово. (3971)
- Воена книшка, издадена од Београд на име Љупчо Петковски, Скопје. (3972)
- Возна карта за слободно возење, издадена од ГСП во Скопје на име Љубица Спасовска, Скопје. (3973)
- Работна книшка, бр. 133, сер. бр. 83675 на име Махи Исџами, с. Радуш, Горче Петров. (3974)
- Свидетелство на име Целе Ѓорѓиоски, ул. „Сотка Ѓорѓиеска“ бр. 73, Прилеп. (3975)
- Свидетелства за III и IV година на име Јован Пачешкоски, с. П. Рувци, Прилеп. (3976)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Милошески, с. М. Коњарец, Прилеп. (3977)
- Свидетелство за VIII одделение на име Раде Јаначковски, с. Дубровници, Куманово. (3978)
- Работна книшка на име Методија Сеизовски, Куманово. (3979)
- Работна книшка на име Стево Милковски, ул. „Карпош“, Куманово. (3980)
- Свидетелство за VIII одделение на име Горица Наумоска, с. Д. Манастирец, Македонски Брод. (3981)
- Свидетелство за завршено основно училиште, издадено од Ц. О. У. „Јордан — Цинот“ — Титов Велес на име Димова Славица, ул. „Тодор Алев“ бр. 6, Титов Велес. (3982)
- Свидетелство од II и III година, издадена од ХТТУ „Борис Кидрич“, Титов Велес на име Накова Мена, с. Пешица, Пробиштип. (3983)
- Свидетелство за завршен испит (матура) издадено од „Коце Металец“ — Скопје на име Јовановски Ратко, с. Радиовце, Тетово. (3984)
- Здравствена легитимација на име Јонуз Хасани, с. Пирок, Тетово. (3985)
- Здравствена легитимација на име Куртали Бидали, с. Боговиње, Тетово. (3986)
- Свидетелство за IV клас на име Самет Јонузи, с. Речиди, Тетово. (3987)
- Свидетелство на име Бајрам Ајрули, с. Камењане, Тетово. (3988)
- Диплома на име Зибири Џељал, с. Пирок, Тетово. (3989)
- Здравствена легитимација на име Икбал Абди, с. Д. Палчиште, Тетово. (3990)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Панче Поповски“, Гостивар, на име Илиевски Кипро, ул. „В. Спасовиќ“ бр. 4, Гостивар. (3991)

КОНКУРСИ

Врз основа на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација Рудници на бентонит и други неметали „БЕНТОМАК“ — Крива Паланка бр. 0202-2151 од 12. IX. 1980 година, Конкурсната комисија

распишува

КОНКУРС

за прием на работници на неодредено работно време

1. Директор на финансиски сектор — 1 работник
2. Геолог — 1 работник

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи и Правилникот на рудници „БЕНТОМАК“ — Крива Паланка, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— под точка 1 кандидатот треба да има завршено ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ и 5 години работно искуство;

— под точка 2 кандидатот треба да има завршено ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ и 2 години работно искуство, а може да се вработи и приправник.

Личните доходи се определуваат според правилникот за распределба на личните доходи на Рудници „БЕНТОМАК“ — Кр. Паланка.

Кандидатите треба да ги достават следните документи:

- молба,
- уверение — диплома за завршен факултет,
- уверение за имотна состојба,
- изјава за семејна положба,
- извод од матичната книга на родените.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето на огласната табла.

Комплетираните документи се доставуваат на адреса РУДНИЦИ „БЕНТОМАК“ — КРИВА ПАЛАНКА. (438)

Советот на Вишата земјоделска школа — Струмица

распишува

КОНКУРС

за избор на наставник по предметот Општотонародна одбрана (со неполно работно време)

Условите за избор се определени со Законот за високото образование и со Статутот на Школата.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Школата, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (439)

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79), собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје

ОБЈАВУВААТ

дека ќе вршат избор-реизбор на еден судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на Општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од објавувањето на соопштението.

СОДРЖИНА

	Страна
408. Одлука за помилување на осудени лица	609
409. Одлука за давање согласност на Одлуката за зголемување на постојните тарифни ставови за продажба на електрична енергија на преносната мрежа на „Електростопанство“ во СРМ за 25% —	609
410. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на тарифата за продажба на електрична енергија на потрошувачите од подрачјето на „Електромакедонија“ — — —	609
411. Правилник за обрасците и начинот на водење на евиденција на единствениот матичен број на граѓаните — — —	610
412. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 123/79 од 17 април 1980 година	615